



СЛУЖ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 21 септември 1984

Скопје

Број 29

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 цн. Жиро сметка 40100-603-12408

346.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1984 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1984 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/84), во членот 3 се додава нов став кој гласи:

„Средствата на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија, а се ангажирани за создавање резерви на месо во жив добиток до влегувањето во сила на оваа одлука, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, ќе ѝ ги врати на Народната банка на Македонија по 1987 година на начин и под условите утврдени со актите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 178/1

27 август 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

347.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 30/77 и 25/84), републичкиот секретар за финансии донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ И ЗА ЛЕПЕЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на административните такси и за лепење и поништување на вредносници („Службен весник на СРМ“ бр. 19/73), во член 1, став 2, точка 1 бројот „200“ се заменува со бројот „400“.

Член 2

Во член 2 по ставот 1 се додава став 2 кој гласи:

„Таксата за дозволи и визи што се издаваат на граничните премини органот, во рок од два дена, ја уплатува во Службата на општественото книговодство во износ утврден со Законот, а на одоветна сметка на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-1979

28 август 1984 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,
Александар Андоновски, с. р.

348.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 27, 28, 39, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60 и 61 од Правилникот за основите и мерилата за решавање на станбените потреби на работниците, донесен од работниците во Фабриката на кабли „9 Мај“ во Неготино, со референдум одржан на 7 април 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Фабриката, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Неготино поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што оспорените членови од означениот Правилник не се во согласност со Уставот на СР Македонија и Законот за станбени односи и се во спротивност со Законот за здружениот труд. Ова затоа што во членовите 27, 28, 39 и 51 од оспорениот Правилник како посебен основ за утврдување редот на првенство за доделување на станови на користење, за доделување на кредити за индивидуална станбена изградба и за доделување на кредити за адаптација и реновирање на индивидуални станбени згради е утврден работниот придонес на работникот, во зависност од кој се предвидуваат одреден број на бодови. Меѓутоа, не се утврдени објективни основи и мерила за оценување на тој придонес.

Понатаму во предлогот се наведува дека во членовите 55—61 од означениот Правилник се утврдени посебни основи и мерила за решавање на станбените потреби на работниците кои работат на работите и работните задачи од посебно значење за работата и развојот на Фабриката.

4. Судот на седницата утврди дека: а) во членовите 27, 39 и 51 во зависност од придонесот на

работникот (кој се оценува со оценка од 2—5), како посебен основ за утврдување редот на првенство за доделување на станови на користење, за доделување на кредити за индивидуална станбена изградба и за доделување кредити за адаптација и реновирање на индивидуални станбени згради се доделуваат од 10 до 40 бода. Овие бодови се предвидуваат врз основа на оценка на Извршниот одбор на основната организација на синдикатот, кој го оценува работниот придонес според постигнатите работни резултати, редовноста во работата и работната дисциплина; б) во членовите 55—61 од оспорениот Правилник се предвидени посебни основи и мерила за работниците кои работат на работи и работни задачи од посебно значење за работата и развојот на фабриката, кои се различни и поповолни од оние за останатите работници. Според член 55 тие работници се: главниот, техничкиот, комерцијалниот и финансискиот директор, секретарот, раководителот на одржување и раководителот на производство. Средствата за решавање на станбените потреби на овие работници се обезбедуваат од фондот за заедничка потрошувачка.

5. Според член 42 став 1 од Законот за станбени односи и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во организацијата на здружениот труд со референдум ги утврдуваат начинот, условите, редот на првенство по кој ќе се добиваат становите на користење.

Согласно член 181 став 2 од Законот за здружениот труд, за остварување на поединечните права, обврски и одговорности на работниците одлучува работничкиот совет. Работничкиот совет може за одлучување за остварувањето на поединечни права и обврски на работниците да формира комисија.

Согласно означените одредби од Законот за станбени односи и Законот за здружениот труд самоуправно право е на работниците да ги утврдат основните и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување стан и станбен кредит. Притоа, при утврдувањето на основите и мерилата, работниците можат освен социјално-економските критериуми, да утврдат и такви критериуми што се поврзани со придонесот на работникот во работата, а при оценувањето на тој придонес треба да се поаѓа од објективни критериуми утврдени со самоуправниот општ акт при што оценката треба да ја дава органот што е надлежен за оценка на работниот придонес на работниците во смисла на член 181 став 2 од Законот за здружениот труд. Бидејќи во означените членови од оспорениот Правилник како основи се предвидени работната дисциплина и редовноста во работата, кои се основни редовни работни должности на работниците, а оценката за придонесот на работниците ја дава Извршниот одбор на основната организација на синдикатот, Судот утврди дека оспорените членови од Правилникот се во спротивност со член 181 став 2 од Законот за здружениот труд.

Понатаму, со оглед на тоа што во членовите 55—61 од оспорениот Правилник за работниците кои се на раководни работни места се утврдени и посебни основи и мерила за добивање стан на користење, кои се различни и поповолни од оние за останатите работници, Судот утврди дека со тоа се создава нееднаквост меѓу работниците, поради што оспорените членови не се во согласност со уставното начело на еднаквоста во правата, должностите и одговорностите на работниците.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У. бр. 84/84

11 јуни 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

349.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јули 1984 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 01-4356 за дополнување на Одлуката за проширување на градежното земјиште на град Охрид, донесена од Собранието на општина Охрид, на седницата одржана на 17 јули 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Охрид“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 70/84 од 23 мај 1984 година, поведе постапка за оценување законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласност на оспорената Одлука со Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79).

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената Одлука се вршат измени и дополнувања на Одлуката за проширување на градежното земјиште на град Охрид за реонот „Чешоштина“ во КО — Охрид, за населбата „Бејбунар“ во КО — Рамне и за дел од КО — Елшани.

Согласно член 9 од Законот за градежно земјиште одлука за определување на градежно земјиште Собранието на општината донесува по претходно прибавени мислења од организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и други организации и заедници определени со одлука на Собранието на општината во согласност со статутот на општината. Со оглед на тоа што во конкретниот случај оспорената одлука не е донесена во согласност со Законот за градежно земјиште, Судот утврди дека таа е во спротивност со означените законски одредби.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 70/84

6 јуни 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

350.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 2 алинеја 2, член 14 став 1 алинеја 4 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки како и член 433 од Уставот на СР Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за висината на дневниците за службени патувања, донесена од Советот на работната заедница на Службата за општествено книговодство Филијала во Струмица на 30 септември 1982 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на член 3 став 1 алинеја 1 и 2 и на членовите 4, 5 и 8 од Правилникот за доделување награди на работниците во Службата за општествено книговодство, Филијала во Струмица, донесен на Соборот на работниците на 16 декември 1982 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Службата за општествено книговодство, Филијала во Струмица на начин определен во самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 77/83 од 25 јануари 1984 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уредбата за највисоките износи на патни дневни и други трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81) како и со Уставот и законот.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека со Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за висината на дневниците за службени патувања е определено на работникот да му следува дневница во висина од 100 динари за службен пат на територијата на Филијалата без оглед на проведеното време и таквата дневница да може да му се исплаќа само еден пат во текот на денот.

Според Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата (член 11) донесено од Извршниот совет на Собранието на СР Македонија согласно член 260 став 1 од Законот за државната управа дневницата се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службено патување до часот на враќањето на работникот со превозното средство и тоа: цела дневница за секои 24 часа поминати на службено патување, како и за времето поминато на службен пат подолго од 12 часа, и половина дневница за времето поминато на службено патување подолго од 8, но не повеќе од 12 часа и кога патувањето траело најмалку 6 часа, ако времето на службеното патување е поминато на пат од 22 часот до 5 часот.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека оспорената одлука со тоа што предвидува на работникот да му следува дневница во висина од 100 динари за службен пат на територијата на Филијалата без оглед на проведеното време, не е во согласност со Уредбата за највисоките износи на патни, дневни и други трошоци на работниците во републичките органи на управата.

7. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот, исто така, утврди дека во член 3 став 1 алинеја 1-ва и 2-ра од Правилникот означен во точката 2 на оваа одлука е предвидено на работниците во работната заедница на означената Филијала да им се доделуваат награди по повод 10 и 20 години непрекината работа помината во Службата. Член 4 од овој Правилник предвидува на работниците кои наполниле 20 години непрекината работа во означената Филијала да им се дава награда до висина на едномесечен чист личен доход исплатен во стопанството во Републиката во претходната година. Според оспорениот член 5 од истиот Правилник на работниците кои наполниле 10 години непрекината работа во означената Филијала им се доделува награда во висина од 60% од едномесечниот чист личен доход исплатен во стопанството во Републиката во претходната година, под услов да не добиле награда во 1969 година, кога се доделени награди по повод десетгодишнината од формирањето на Службата за општествено книговодство.

Според мислењето на Судот, самоуправни право е на работните луѓе да определуваат право на награда, па според тоа и на награда за постојаност во работниот однос. Ова дополнување повеќе што ваквата награда е заснована врз принципот на заемност и солидарност, а се исплатува од средствата за заедничка потрошувачка.

При заземањето на овој став Судот го имаше предвид фактот дека со општествен договор е предвидено прашањето за издатоците во врска со надоместокот од средствата за заедничка потрошувачка да се уредува со самоуправен општ акт, како што, во случајов, е спорено. Исто така, Судот го имаше предвид и фактот дека во самоуправните спогодби е утврдена максималната висина на овие награди и дека истата изнесува просечен личен доход на работниците во стопанството во Републиката во претходната година. Со оглед на тоа што се работи за

симболични награди кои всушност претставуваат морална сатисфакција за работникот и мотивирајќи ги посредно придонесуваат за зголемување на производството и квалитетот на работата, Судот застана на становиште дека со нивното укинување ќе го намали стимулот за работа кај работниците што негативно би им се одразило врз процесот на производството. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 77/83
13 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

351.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јули 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на Правилникот за одговорност на работниците на Работната организација „Нов Живот“ во Скопје, донесен од Работничкиот совет на 27 мај 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Нов Живот“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на акгот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот правилник е противуставен и незаконит затоа што е донесен од работничкиот совет, а не од работниците со референдум.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот Правилник е донесен од работничкиот совет на 27 мај 1982 година. Понатаму, разгледувајќи ја Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во работната организација „Нов Живот“, Судот утврди дека во член 103 се наведени сите самоуправни општи акти кои се донесуваат во Работната организација, меѓу кои и Правилникот за одговорност на работниците. Во овој контекст Судот го разгледа и Статутот на Работната организација и утврди дека според неговиот член 160, статутот и Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците се донесува со референдум, а другите самоуправни општи акти ги донесуваат другите органи на самоуправањето, односно работничкиот совет и соборот на работните луѓе.

5. Во член 495 став 1 од Законот за здружениот труд е предвидено дека работничкиот совет на основната организација донесува самоуправни општи акти со кои се уредуваат односите во организацијата. Член 610 од истиот закон предвидува со самоуправни спогодба и статут да се уредува кои самоуправни општи акти се донесуваат во организацијата како и постапката за нивното донесување.

Имајќи ги предвид означените законски одредби Судот смета дека во случајов не се работи за повреда на член 463 од Законот за здружениот труд. Ова од причина, што со самоуправни спогодба за здружување или статут на работната организација работниците можат да го овластат работничкиот совет да донесува одредени самоуправни општи акти.

Со оглед на тоа што член 160 од Статутот на работната организација содржи овластување за работничкиот совет да го донесува Правилникот за одговорност на работниците Судот утврди дека осно-

рениот Правилник не е неуставен и незаконит со оглед на постапката на неговото донесување.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 119/83
11 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

352.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јули 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 21 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Комбинираната детска установа „Олга Мицеска“ во Кичево, донесен со референдум на 30 декември 1977 година, во делот во кој по основот сложеност е определен бројот на бодовите за воспитувачите.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Комбинираната детска установа „Олга Мицеска“ во Кичево на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 144/83 од 16 мај 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената одредба од актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 119 став 2 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83).

4. Разгледувајќи го оспорениот член 21 од Правилникот, Судот утврди дека во него е дадена Табела според предвидените основи и утврден е определен број бодови. За обем и услови за работа на воспитувачите е предвиден еднаков број бодови, додека за сложеност е утврден различен број бодови во зависност од тоа дали работникот има виша или висока стручна подготовка.

5. Според член 119 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование, згрижувачката и воспитно-образовната дејност во организациите на згрижување и воспитување ја остваруваат воспитувачи, педагошко-медицински сестри и други стручни работници. Според став 2 на овој член, воспитувачи во овие организации можат да бидат лица кои завршиле педагошка академија — отсек за воспитувачи. Исто така, во став 4 од означениот член од Законот, е дадена можност воспитувачи да можат да бидат и лица кои имаат соодветен профил на висока стручна подготовка под услов да завршиле специјалистички студии за предучилишни педагози.

По исклучок, во член 275 и 276 од Законот, е предвидено дека воспитувач во организација за згрижување и воспитание може да биде и лице со завршено училиште за воспитувачи под услови предвидени во овие членови од Законот.

Според тоа, основен услов за воспитувачите за вршење на згрижувачката и воспитно-образовната дејност во организациите за згрижување и воспитание е завршена педагошка академија — отсек за воспитувачи, додека другите степени на стручна подготовка се предвидени само како можност односно како исклучок.

Попади тоа, Судот смета дека и при утврдувањето на личниот доход на воспитувачите треба да се поаѓа од определените во Законот за предучилишното

и основното воспитание и образование на начин што појдовен основ за определување на аконтацијата на личниот доход, покрај другите елементи, треба да претставува и степенот на стручната подготовка кој е предвиден како основен услов за воспитувачите.

Со оглед на тоа што во оспорениот дел од Табелата, дадена во член 21 од Правилникот, на воспитувачот со висока стручна подготовка по основот сложеност му е определен поголем број бодови од воспитувачот со виша стручна подготовка, иако со Законот е оценето дека остварувањето на згрижувачката и воспитно-образовната дејност во организациите за згрижување и воспитание е од такво општествено значење што, пред сè, треба да ја врши воспитувач со потребен профил на виша стручна подготовка, според кој ќе се формира и дел од личниот доход предвиден за овие работи и работни задачи, Судот утврди дека оспорениот дел од Табелата на член 21 од Правилникот не е во согласност со член 119 став 2 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 144/83
6 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

353.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јули 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 17 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Единство“ во Македонски Брод, донесен со референдум на 9 јуни 1983 година, во делот во кој за директорот на училиштето се предвидени бодови за стручна подготовка и марксистичко образование.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Единство“ во Македонски Брод на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 116/83 од 23 мај 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 138 став 1 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83).

4. Разгледувајќи го член 17 од Правилникот, Судот утврди дека стручно-педагошкото и марксистичко образование, како работна задача, е предвидена само кај директорот на училиштето.

5. Согласно член 138 став 1 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование, воспитувачите наставниците и другите стручни работници имаат право и должност стручно и педагошки да се усовршуваат, да го следат развојот на научните дисциплини, да ги продлабочуваат своите знаења, да владеат со најновите воспитно-образовни методи и да ги применуваат современите наставни средства. Од друга страна, согласно член 2 од овој Закон, основното воспитание и образование е општествена, самоуправно-организирана дејност во единствениот систем на воспитанието и образованието, заснована покрај другото и врз идејните основи на марксизмот како научна основа за изградба на социјалистичкото самоуправно општество.

Според тоа, право и должност е на директорот, како и на наставниците и на другите стручни работници во училиштето, стручно и педагошки да се усовершуваат, а своето усовершување да го засноваат врз идејните основи на марксизмот, а не тоа да биде предвидено како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи. Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорената одредба од Правилникот, во делот во кој за директорот на училиштето се предвидени бодови за стручно-педагошко и марксистичко образование, не е во согласност со означените одредби од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 116/83

11 јули 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

354.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 10 јули 1984 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 71 од Правилникот за работни односи, донесен од Работничкиот совет на Работната организација за производство, откуп, обработка и продажба на тутун „Југотутун“ во Демир Хисар на 1 јуни 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 41/84 од 25 април 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 71 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со член 74 од Законот за работните односи.

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека во оспорениот член 71 од означениот Правилник е предвидено на работниците кои навршиле 35 години пензиски стаж или над 55 години старост — мажи и 30 години пензиски стаж или над 50 години старост-жени, да не може да им се намалува учеството во распределбата на средствата за лични доходи поради прераспоредување на други работи односно работни задачи. Ова право, според став 2 на овој член, може да се користи до навршувањето на 60 години старост за мажи и до 55 години старост за жени. Од изнесеното произлегува дека во зависност од пензискиот стаж и годините на старост при прераспоредување на други работи и работни задачи на постарите работници не им се намалува личниот доход и тоа независно дали тоа прераспоредување се врши поради намалена работна способност.

5. Според член 74 од Законот за работните односи, работник со работен стаж над 35 години — маж, односно со над 30 години — жена, кој поради намалена работна способност се распоредува на други работи и работни задачи има право врз основа на начелото на заемност и солидарност, а под услови утврдени во самоуправниот општ акт, да учествува во распределбата на средствата за лични доходи во висина на просечната аконтација на личниот доход што го остварувал во последните три месеци или последната година, ако тоа за него е поповолно пред да биде распореден на други работи односно работни задачи.

Од означената законска одредба произлегува дека постарите работници, во зависност од работниот стаж и тоа поради намалена работна способност, можат да бидат распоредени на други работи и ра-

ботни задачи и да примаат личен доход што го оствариле за последните три месеци или последната година ако тоа е поповолно за нив.

Со оглед на тоа што во оспорениот член од означениот Правилник правото на заштита на постарите работници при прераспоредување на други работи и работни задачи се остварува во зависност од пензискиот стаж и годините на старост, а не во зависност од работниот стаж како што е предвидено во означената законска одредба, Судот утврди дека овој член од Правилникот не е во согласност со член 74 од Законот за работните односи. Исто така со оглед на тоа што во оспорениот член од Правилникот е предвидено начелото утврдено во законот да се применува при секое прераспоредување на постарите работници, независно дали тоа прераспоредување се врши поради намалена работна способност, или станува збор за редовно прераспоредување во зависност од утврдените потреби на работата, Судот утврди дека и по овој основ оспорениот член од Правилникот не е во согласност со член 74 од Законот за работните односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 41/84

10 јули 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

355.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 јуни 1984 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 21, 24, 25 и 35 од Правилникот за основите и мерилата за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Работната организација „Градска чистота“ во Крива Паланка, со референдум на 29 јуни 1982 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на членовите 35, 55 и 66 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Градска чистота“ во Крива Паланка, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во општина Крива Паланка, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 21, 24, 25, 33, 35, 55 и 66 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот со оспорените одредби се врши распределба на средствата за лични доходи, која не е во согласност со Уставот на СР Македонија и е во спротивност со Законот за здружениот труд.

3. Судот на седницата утврди:

а) Во член 21 од оспорениот Правилник е предвидено дека работите и работните задачи се утврдуваат, нормираат, мерат и вреднуваат, а според член 25, работните норми ги утврдуваат работничкиот совет со посебен правилник, за кој Судот утврди дека не е донесен и дека се применуваат техничките норми за градежништвото, без да се внесат во Правилникот.

Според член 24 висината на месечната аконтација на личниот доход за остварената реализација не може да изнесува повеќе од 40% од основицата, без да се утврди како, ќе се врши конечно учество на работниците во распределбата на средствата за лични доходи.

Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од ова произлегува дека работниците се должни да утврдат такви основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според кои ќе се утврдува придонесот и резултатите на трудот на работниците.

Со оглед на тоа што со означените одредби се предвидени основи и мерила независно од придонесот и резултатите на трудот и кои не се доволно објективизирани, како и вреднување на резултатите на трудот во овие основи и мерила, Судот утврди дека членовите 21, 24 и 25 од оспорениот Правилник не се во согласност со начелото на распределба според трудот и се во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

б) Според член 35, од оспорениот Правилник, на работник кој неоправдано отсуствува од работа, личниот доход му се намалува за 100, 250 и 350 динари, во зависност дали отсуствувал еден, два или три дена. Согласно член 195 од Законот за здружениот труд, за повреда на работната дисциплина на работникот може да му се изрече една од дисциплинските мерки предвидени со овој закон, во постапка утврдена со закон.

Со оглед на тоа што со означената одредба се намалува личниот доход и покрај тоа што работникот нема право на личен доход за деновите за кои отсуствувал од работа, Судот утврди дека со оваа одредба всушност се изрекува дисциплинска мерка за повреда на работната дисциплина, без спроведување постапка од страна на дисциплинска комисија, а со тоа и дека таа е во спротивност со Законот за здружениот труд.

в) Според член 33 бројот на бодовите може да се зголемува за 6%, односно да се намалува за 5%, во зависност од навремено и квалитетно, односно ненавременно и неквалитетно извршување на работите и работните задачи, за што одлучува работничкиот совет, по предлог на груповодителот.

Со оглед на тоа што навременото и квалитетното извршување на работите и работните задачи има влијание на висината на остварениот доход и што за ова одлучува работничкиот совет, Судот утврди дека оваа одредба не е во несогласност со начелото на распределба според трудот.

г) Во член 55 од оспорениот Правилник е предвидено исплатување на месечен паушал од 400 динари на возачот на теренското возило, независно од времето поминато на терен и паушал од 200 динари за работници кои вршат итни интервенции, без оглед на бројот на тие интервенции.

Судот утврди дека овој член не е несогласен со начелото на распределба според трудот, со оглед на карактерот на работните обврски на возењето на теренските возила и на итните интервенции.

д) Според член 66 од оспорениот Правилник, на работникот, кој поминал 10 години во работната организација, му се доделува рачен часовник.

Со оглед на тоа што со оваа одредба е предвидена симболична награда, која всушност претставува морална satisfакција на работниците од стимулативен карактер, Судот утврди дека е самоуправно право на работниците да определуваат таква награда, заради што оваа одредба не е во спротивност со Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 192/82
27 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

356.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јули 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 3 и 5 од Одлуката за воведување местен самопридонес на подрачјето на Месната заедница на село Бистрица општина Битола, донесена со референдум на 6 септември 1983 година од работните луѓе и граѓаните.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Месната заедница на село Бистрица општина Битола.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 186/83 од 16 мај 1984 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 3 и 5 од актот означен во точката 1 на оваа одлука.

Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласност на оспорените членови од Одлуката со членовите 7, 8, 10 и 13 од Законот за општите начела на самопридонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 27/78).

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 5 од Одлуката самопридонесот се воведува во пари во износ од 6.000 до 16.000 динари по домаќинство, а во оспорениот член 3 став 3 е предвидено самопридонесот да се воведува и во работна рака со по 3 работни дена по домаќинство.

5. Според член 10 став 1 од Законот за општите начела на самопридонесот, обврзници на самопридонесот се работните луѓе и граѓаните кои имаат живеалиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот. Член 7 од овој закон предвидува при воведувањето на самопридонес да се води сметка за способноста на обврзниците за поднесување на обврските, односно за материјалните можности на работните луѓе и граѓаните. Висината на самопридонесот според чл. 8 од овој закон, се утврдува сразмерно на личните доходи односно приходи на работниците. Исто така, според член 13, обврзници на самопридонес во работна сила можат да бидат работните луѓе и граѓаните, а не домаќинствата.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 5 од Одлуката е предвидено обврзници на самопридонесот да бидат домаќинствата, а не работните луѓе и граѓаните како и тоа дека при определувањето на висината на самопридонесот не се водело доволна сметка за вистинскиот доход што го остваруваат работните луѓе и граѓаните, туку се определува по слободна оценка, Судот смета дека тој не е во согласност со член 7, 8 и 10 од Законот за општите начела на самопридонесот.

Што се однесува, пак, до оспорениот член 3 став 3 од Одлуката, Судот утврди дека и тој не е во согласност со член 13 од Законот за општите начела на самопридонесот, кој како обврзници на самопридонесот во работна сила ги предвидува само работните луѓе и граѓаните, а не и домаќинствата.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 186/83
11 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — КАВАДАРЦИ

266.

Врз основа на член 53 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за основно образование и воспитување — Кавадарци, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

За финансирање на дејностите во основното образование во општината Кавадарци за 1984 година се утврдуваат следните стапки:

— ОЗТ од областа на стопанството ќе плаќаат придонес за основно образование по стапка од 5,70%, а ќе се пресметува на бруто личен доход;

— сите останати корисници на општествени средства кои не подлежат на формирање, а соодветно на тоа и на плаќање данок од доход ќе плаќаат придонес од бруто личен доход по стапка од 5,70%.

Член 2

Се ослободуваат од плаќање придонес за основно образование за 1984 година во висина од 50% од стапката сите ОЗТ од областа на основното об-

разование, образованието на возрастните и Централната училишна кујна „Наше дете“ — Кавадарци.

Член 3

Се ослободуваат од плаќање придонес за основно образование за 1984 година и тоа:

1. ОЗТ „Дончо Попов“ на АК „Тиквеш“ — Кавадарци;

2. ООЗТ „Сопотско Поле“ на Агрокомбинат Тиквеш — Кавадарци, а средствата да бидат наменети за ООЗТ „Млекара“.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 01-15

29 февруари 1984 година
Кавадарци

Претседател
Томислав Грков, с. р.

ИСПРАВКА

Во текстот на Одлуката за условите и начинот за обезбедување на продолжено пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 24/84) во членот 11, став 2, наместо зборот „наоѓаат“ треба да стои зборот „наоѓале“.

Од Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Спиrowски Костадин од с. Беловиште против тужениот Ислами Нухи од с. Слатина, а сега на привремена работа во Швајцарија.

Се повикува тужениот Ислами Нухи од с. Слатина да се јави во судот, достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во овој спор, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1293/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за службеност на пат по тужбата на Бранко Маринковски од с. Беловиште, Тетово, против тужениот Ангелко Стеван Јаковчески, и др. од с. Беловиште.

Се повикува тужениот Ангелко Стеван Јаковчески од с. Беловиште, а сега со непозната адреса во Франција, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник. Доколку не се јави ниту одреди полномошник преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 812/84.
(123)

Пред Општинскиот суд во Тетово, по тужбата на тужителот Гуро Аврамоски од Тетово, ул. „29 Ноември“ бр. 36, против тужените Глигур Ѓорѓиев Мишковски и Александар Ѓорѓиев Мишковски, и двајцата со непозната адреса, се води постапка за сопственост и трајно користење.

Бидејќи тужените се со непозната адреса, се повикуваат во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот и достават своја адреса или постават свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот, преку Центарот за социјални работи — Тетово, ќе им постави привремен застапник кој ќе ги застапува во постапката по овој предмет. Исто така се повикуваат и други лица што знаат за нивната адреса за тоа да го известат судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1255/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Веселин Атанасовски од с. Слатина, против тужениот Асим Мустафа Мустафи од с. Слатина и др.

Се повикува тужениот Асим Елмаз Мустафи од с. Слатина, сега со непозната адреса во Германија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник.

Доколку не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 563/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор по тужбата на Богоја Ристов Стојановски, Светозар Ристов Стојановски и др. од с. Вратница — Тетово, против тужените Наца, вд. Иванова Стојановска и др. од с. Вратница, а сега во САД.

Се повикуваат тужените Наца, вд. на Иван Стојановски, Василије Иванов Стојановски, Стојан Иванов Стојановски, Зора Иванова Ацовска и Грозда Иванова Ѓорѓевска, како и Васка Иванова Трпевска, сите од с. Вратница, а сега со непозната адреса во САД, а Васка во Германија, да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одредат полномошник.

Доколку не се јават во судот или одредат полномошник, преку Центарот за социјални работи ќе им биде поставен привремен старател, кој ќе ги застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1343/83.
(128)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Пред Општинскиот суд во Охрид поведена е постапка по предлог на Богдана Гореска од с. Мешеишта, Охрид, за прогласување за исчезнато на лицето Никола Стојан Тупанчески, роден 1900 година во с. Мешеишта, Охрид, оженет за Дафина, родена Коваческа од с. Мешеишта, почината во 1964 година, кој во 1924 година заминал во Јужна Америка од каде воопшто не се јавувал.

Се повикуваат сите лица што знаат било какви податоци за животот или смртта на Никола Тупанчески да се јават во Општинскиот суд во Охрид во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“.

По истекот на рокот од 3 месеци од објавувањето на овој оглас ќе се донесе решение со кое Никола Тупанчески ќе се прогласи за умрен.

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПС. бр. 209/84. (124)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица е заведен спор за укинување на издршка на брачен другар и малолетно дете по тужбата на тужителот Илија Џемов од Струмица, против тужената Антониета Џемова за себе и за малолетната ќерка Василка од Струмица, а моментално иселени во Италија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Антониета Џемова да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ биде одреден старател во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончавањето на овој спор.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 730/84. (126)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 489 од 10. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — с. Жидилово — Крива Паланка, во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“ Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 489/84. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 491 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ Ц. О. — с. Ранковци, Крива Паланка, во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 491/84. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 492 од 9. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот

регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Страшо Пинџур“, Ц. О. — Крива Паланка од с. Псача — Крива Паланка во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 492/84. (217)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 507 од 9. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1193-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „29 Ноември“, Ц. О. — с. Петралица, Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „29 Ноември“, Ц. О. од село Петралица, Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 507/84. (218)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 508 од 9. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1195-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Централното основно училиште „Нова Југославија“, Ц. О. — с. Герман — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Нова Југославија“, Ц. О. — с. Герман — Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 508/84. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 501 од 9. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1199-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Централното основно училиште „Страшо Пинџур“, Ц. О. — с. Псача — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Страшо Пинџур“, Ц. О. — село Псача — Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 501/84. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 490 од 10. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-242-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — с. Жидилово — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Јосип Броз Тито“, Ц. О. од село Жидилово — Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 490/84. (221)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 503 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-815-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Цветан Димов“, Ц. О. — с. Огуг — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на ре-

регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Цветан Димов“, Ц. О. од с. Огут — Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 505/84. (222)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 506 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-848-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Војвода Карпош“, Ц. О. — с. Дубровница, Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Војвода Карпош“, Ц. О. од село Дубровница, — Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 506/84. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 502 од 9. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1192-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Климент Охридски“, Ц. О. — с. Дурачка Река — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Климент Охридски“, Ц. О. село Дурачка Река, Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 502/84. (224)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 500 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-303-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Ц. О. — с. Ранковци со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Ц. О. — с. Ранковци, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 500/84. (225)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 503 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-572-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Кочо Рацин“, Ц. О. — с. Подржико — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Кочо Рацин“, Ц. О. с. Подржико — Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 503/84. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 504 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1197-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Никола Карев“, Ц. О. — с. Мождивњак, Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Никола Карев“, Ц. О. — с. Мождивњак — Крива Паланка, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 504/84. (227)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 622 од 22. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 3-1411-0-0-0 ја запиша во судскиот

регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправа интересна заедница за општествена заштита на децата — Кавадарци, ул. „Балканска“ бб по следните податоци: Се брише досегашниот застапник Камчев Владо, а се запишува новиот застапник Ристовски Стојан, како секретар, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 622/84. (228)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 647 од 29. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1580-3-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно образование и воспитување „11 Септември“ — Кичево, ООЗТ ЦОУ „Рецо Рушит Зајаци“, с. Зајас со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Зија Зендели, директор, а се запишува новиот застапник Шабан Абазии, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 647/84. (229)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 599 од 14. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-312-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Христијан Карпош“ Ц. О., с. Драгоманце, Куманово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петрушевски Живко, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Николовски Салтир, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 599/84. (230)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 603 од 31. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1903-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Договорната организација на здружениот труд за изведување на пражедни работи од занаетчиството и сервисирање — одржување на сите видови апарати во домаќинствата „Пим“, Ц. О. — Неготино.

Основачи на задругата се: Стевановиќ Миливоје, Волкановски Ѓорѓи, Радулковиќ Милован, Михова Блага, Иванов Димитар, Спасовски Петре, Димитријевиќ Ѓеѓемир и Дончев Васе, сите од Неготино.

Основни дејности: — градежно занаетчиски работи; инсталациони завршни работи; завршни занаетчиски работи.

Споредни дејности: изработка и одржување на производи од прецизната механика, изработка на предмети од пластични маси, вештачки смоли, глина, керамика, камен и други минерали, сервисирање и одржување на сите апарати — бела техника во домаќинствата.

Оваа договорна организација на здружен труд во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДООЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Стевановиќ Миливоје, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 603/84. (231)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 608 од 24. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1053-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занаетчиско-браварската задруга „4 Јули“ — Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновик“ бр. 115 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Нешовски Иван, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Димчо Теодосиев, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 608/84. (232)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 569 од 14. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-570-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за ментално здравје на деца и младици „Младост“ — Скопје, булевар „Партизански одреди“ бр. 60/A со следните податоци: Се брише досегашниот застапник примариус д-р Ратко Темелковски, директор, а се запишува новиот застапник примариус д-р Петар Настов, в. д. директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 569/84. (233)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 631 од 24. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-244-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Ц. О. — Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 3 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Галаба Наџим, директор, со неограничени овластувања, а се запишува новиот застапник д-р Блаже Петровски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 631/84. (234)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 618 од 22. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-1185-2-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација — Факултет за правни и политички науки — ООЗТ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 88 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник м-р Живко Неделковски, в. д. директор, а се запишува новиот застапник д-р Владо Камбовски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 618/84. (235)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 654 од 30. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-387-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на привремената управа и промената на лицето овластено за застапување на „Вардар филм“ Работна организација за производство на филмови, Ц. О., Скопје, ул. „8 Март“ бр. 2-а со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Димитар Костовски, претседател на Привремениот одбор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стојан Попов, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 654/84. (236)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 648 од 30. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 2-1628-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажната задруга „Енерго — Скопје“, Ц. О. — Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“, блок 7, локал 3 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Санев Стојан, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Петровски Павле, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 648/84. (237)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 475 од 7. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-212-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Централното основно училиште „Јордан Хаџи Константинов-Цинот“, Ц. О. — Титов Велес со следните податоци:

Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запишува бришењето на работната организација Централно основно училиште „Јордан Хаџи Константинов-Цинот“, Ц. О. — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 475/84. (238)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 474 од 5. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-228-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Централното основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — с. Извор, Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О., с. Извор — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 474/84. (239)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 472 од 5. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-276-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Специјалното основно училиште „Маца Георгиева Овчарова“, Ц. О. — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Специјално основно училиште „Маца Георгиева Овчарова“, Ц. О. — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 472/84. (240)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 477 од 7. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-214-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Централното основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето поради здружување на работната организација Централно основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 477/84. (241)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 564 од 5. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-1737-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ОУ со целодневен престој „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Основно училиште со целодневен престој „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 564/84. (242)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 368 од 5. V. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-552-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Централното основно училиште „Стојан Бурчев“, Ц. О. — с. Иванковци — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Стојан Бурчев“, Ц. О. — с. Иванковци — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 368/84. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 473 од 7. V. 1984 година, на регис-

тарска влошка бр. 1-822-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Даме Груев“, Ц. О. — Градско со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Даме Груев“, Ц. О. — Градско, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 473/84. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 476 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-789-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Тодор Јанев“, Ц. О., населба Чашка — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Тодор Јанев“, Ц. О., населба Чашка — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 476/84. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 480 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-291-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Петре Поп Арсов“, Ц. О., с. Богомила — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Петре Поп Арсов“, Ц. О., с. Богомила — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 480/84. (246)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 481 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-275-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Васил Главинов“, Ц. О. — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Васил Главинов“, Ц. О. — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 481/84. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 473 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-237-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот поради здружување на ЦОУ „Благој Кирков“, Ц. О. — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Централно основно училиште „Благој Кирков“ Ц. О. Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 478/84. (248)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 479 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-224-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на ОУ „Трајко Андреев“, Ц. О. — Титов Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Основно училиште „Трајко Андреев“, Ц. О. — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 479/84. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 461 од 19. VI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1910-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната производна услужна занаетчиска задруга „БОРОВЕЦ“, Р. О. — Скопје, ул. „Серава“ бр. 68-а.

Задругата е основана со самоуправната спогодба, заклучена на 17. III. 1984 година.

Основачи на задругата се: Хаџибулиќ Шевко, Куртановиќ Мустафа, Муртиќ Шевко, Куртановиќ Хамид и Муртиќ Шериф, сите од Скопје.

Основни дејности: сидаро-фасадерока; завршни работи во градежништвото со изведување и на сите земјани работи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои одрства со кои располага, а ако не се намират обврските на задругата, тогаш супординирано одговараат здружените занаетчии — основачи и оние кои ќе пристапат како такви до висината на здружениот влог утврден со самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите во задругата до 10.000,00 дин., за секоја обврска.

Лице овластено за застапување на задругата е Хаџибулиќ Шевко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 461/84. (278)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 204 од 12. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-356-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Комбинираната детска установа „Гоце Делчев“ Ц. О. — Пробиштип со следните податоци: Досегашниот назив на фирмата на Комбинираната детска установа „Гоце Делчев“, Ц. О. — Пробиштип се менува и за понатаму ќе гласи. ОЗТ за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „Гоце Делчев“, Ц. О. — Пробиштип.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Статутот на организацијата бр. 01-203 од 5. X. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 204/83. (139)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 57 од 2. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-56-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Здравствен дом „Нада Михајлова“, Ц. О. — Пробиштип со следните податоци: Му престанува правото за застапување на д-р Добросав Димитриевски, досегашен директор на Домот, а за директор е именуван д-р Трајче Ѓорѓиев кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација. Истовремено се запиша и овластеното лице Арсовски Ампе, заменик директор, чии потписи ќе важат поединечно.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот дом „Нада Михајлова“, Ц. О. — Пробиштип бр. 105 од 22. II. 1984 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 57/84. (140)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Рл. бр. 5/84 од 30. VIII. 1984 год. спроведува редовна ликвидација над Автомото друштвото „Долина Полог“ — Тетово.

За ликвидационен управител е именуван Љубиша Евчевски од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 123.

Се повикуваат должниците веднаш да ги измират своите долгови, а доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“ — до Ликвидациониот совет со пријава во два примероци и соодветни докази.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања од доверителите за ден 5. X. 1984 год. со почеток во 9 часот, во судница бр. 60.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Рл. бр. 3/84 од 27. VIII. 1984 год. спроведува редовна ликвидација над Земјоделоката задруга „Орланци“ од с. Арачиново, Скопско.

За ликвидационен управител е именуван Стојче Зафировски од Скопје, населба „Пролет“ 14/VI.

Се повикуваат должниците веднаш да ги измират своите долгови, а доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до Ликвидациониот совет со пријава во два примероци и соодветни докази.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 17. X. 1984 год. со почеток во 8 часот, во судница бр. 60. (319)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Авалирана меница бр. 1139 на износ од 330.034,00 динари, должник „ЈЕЛКОТЕХНА“ — ТОЗТ „МЕРКУР“ Марибор, авалист Кредитна банка — Марибор, корисник РО „ВАНИЛА“ ООЗТ „ПРОМЕТ“ — Скопје.

Авалирана меница бр. 2564/84 на износ од 50.064,00 динари, должник ППК „КРАИНА“ — Бихаќ, РО „4 ЈУЛИ“ ООУР „ВЕЛЕПРОМЕТ“ — Босанска Крупа, авалист ПБС ОСНОВНА БАНКА — Бихаќ, корисник РО „ВАНИЛА“ ООЗТ „ПРОМЕТ“ — Скопје.

Авалирана меница бр. 00192908 на износ од 148.398,50 динари, должник ППК „ЗАГРЕБ“ ООУР „ВЕЛЕПРОМЕТ“, авалист ППК „ЗАГРЕБ“ ООУР „МАЛОПРОДАЈА“ — Загреб, корисник РО „ВАНИЛА“ ООЗТ „ПРОМЕТ“ — Скопје.

Здравствена легитимација на име Нурије Зумеровски, Куманово. (7331)

Здравствена легитимација на име Нсфалих Махмуд, Куманово. (7332)

Диплома на име Стеван Ефремовски, Куманово. (7333)

Здравствена легитимација на име Мирјана Серафимовиќ, Куманово. (7334)

Здравствена легитимација на име Трајко Илиевски, Куманово. (7335)

Здравствена легитимација на име Страхил Алексовски, Куманово. (7336)

Здравствена легитимација на име Трајко Илиевски, Куманово. (7335)

Здравствена легитимација на име Страхил Алексовски, Куманово. (7336)

Здравствена легитимација на име Миле Спасовски, Куманово. (7337)

Книшка на име Борис Бошковски, Куманово. (7338)

Здравствена легитимација на име Нада Серафимова, Куманово. (7339)

Здравствена легитимација на име Живко Шутевски, Куманово. (7340)

Здравствена легитимација на име Соња Трајковска, Куманово. (7341)

Свидетелство за IV одделение на име Атанас Велески, М. Брод. (7343)

Свидетелства за I, II и III година и диплома на име Ангелов Евтим, Т. Велес. (7344)

Работна книшка на име Насир Муслид, Тетово. (7345)

Свидетелство на име Стојанка Симоновска, Тетово. (7346)

Свидетелство на име Ремзи Мухамет, Тетово. (7347)

Здравствена легитимација на име Цемаил Нуи, Тетово. (7348)

Диплома на име Шемсудин Лимани, Тетово. (7349)

Диплома на име Бесир Деари, Тетово. (7350)

Свидетелство за VIII одделение на име Невзат Зендели, Гостивар. (7352)

Свидетелство за VI одделение на име Благоја Миловески, Гостивар. (7353)

Свидетелство за I, II и III година на име Зоран Тасески, Гостивар. (7354)

Здравствена легитимација на име Вена Здравкова, Штип. (7355)

Свидетелство за VIII одделение на име Сабедин Дирмишов, Штип. (7356)

Индекс на име Спаско Мицески, Штип. (7357)

Лична карта на име Маријана Стоила, Штип. (7358)

Здравствена легитимација на име Васил Јокимов, Штип. (7358)

Здравствена легитимација на име Васил Јокимов, Штип. (7359)

Свидетелство за VIII одделение на име Китановски Љупчо, Делчево. (7360)

Свидетелство на име Ване Сонолов, Кочани. (7361)

Студентска легитимација на име Славица Димитрова, Кочани. (7362)

Здравствена легитимација на име Здравко Атанасов, Винаца. (7363)

Свидетелства за I и II година на име Перко Илиески, Прилеп. (7364)

Свидетелство за VIII одделение на име Биљана Ѓорѓиоска, Прилеп. (7365)

Здравствена легитимација на име Власта Јоневска, Куманово. (7366)

Здравствена легитимација на име Мајда Димитровска, Куманово. (7367)

Свидетелство за IV одделение на име Симо Јосифовски, Тетово. (7368)

Свидетелство на име Мемидова Елизабета, Делчево. (7369)

Свидетелство за IV одделение на име Саби Јакупов, Делчево. (7370)

Свидетелства за I и II година на име Љубица Костадинова, Кочани. (7371)

Свидетелства за I и II година на име Љубица Арсова, Винаца. (7372)

Лична карта на име Методија Стојков, Винаца. (7371)

Воена книшка на име Слободан Димовски, Скопје. (7374)

Воена книшка на име Муарем Асановски, Скопје. (7375)

Свидетелство за VIII одделение на име Војо Стефановиќ, Скопје. (7376)

Пасош на име Камил Радиш, Скопје. (7377)

Здравствена легитимација на име Горица Стојановиќ, Куманово. (7378)

Здравствена легитимација на име Елизабета Стојановска, Куманово. (7379)

Здравствена легитимација на име Драган Богдановски, Куманово. (7380)

Здравствена легитимација на име Спире Ангеловски, Кратово. (7381)

Свидетелство на име Станојка Нушева, Кратово. (7382)

Свидетелство за VIII одделение на име Ристовска Олгица, Крива Паланка. (7383)

Свидетелство на име Гоце Тодоровски, Крива Паланка. (7384)

Свидетелство за IV одделение на име Павлина Николова, Титов Велес. (7385)

Свидетелства од I до IV клас на име Саво Димитровски, Тетово. (7386)

Свидетелство за IV одделение на име Невзат Мухареми, Гостивар. (7387)

Свидетелство на име Флорим Шерифи, Гостивар. (7388)

Свидетелство за IV одделение на име Вејсел Салији, Гостивар. (7389)

Здравствена легитимација на име Ратко Давидов, Штип. (7390)

Свидетелство за VIII одделение на име Валентина Аризова, Струмица. (7391)

Индекс на име Љупчо Трајковски, Скопје. (7392)

Здравствена легитимација на име Раим Селимовски, Куманово. (7393)

Работна книшка на име Оливер Георгиевски, Куманово. (7394)

Здравствена легитимација на име Сречко Велковски, Куманово. (7395)

Здравствена легитимација на име Методија Илиевски, Куманово. (7396)

Здравствена легитимација на име Стојан Илиевски, Куманово. (7397)

Здравствена легитимација на име Лилјана Виличич, Куманово. (7398)

Здравствена легитимација на име Снежана Настоска, Тетово. (7400)

Лична карта на име Кани Илија, Тетово. (7401)

Свидетелство за IV година на име Афет Целadini, Тетово. (7402)

Свидетелство на име Назиф Илијази, Тетово. (7403)

Свидетелства за I, II и III клас на име Нехат Селили, Тетово. (7404)

Земјоделска здравствена легитимација на име Насер Куфли, Тетово. (7405)

Свидетелства од I до IV клас на име Вељо Ристоски, Тетово. (7406)

Здравствена легитимација на име Зејнепа Бислими, Тетово. (7407)

Земјоделска здравствена легитимација на име Блериу Салим, Тетово. (7408)

Здравствена легитимација на име Ружа Трпеска, Тетово. (7409)

Свидетелство за V одделение на име Зендел Гаши, Гостивар. (7410)

Свидетелство за VIII одделение на име Адрије Амети, Гостивар. (7411)

Здравствена легитимација на име Зоран Иванов, Штип. (7412)

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓи Стојанов, Берово. (7413)

Работна книшка бр. 29446 на име Ацо Едровски, Кочани. (7414)

Свидетелство на име Нада Јованова, Кочани. (7415)

Свидетелство за IV одделение на име Голубинка Павлова, Кочани. (7416)

Работна книшка на име Борче Цалевски, Винаца. (7418)

Свидетелства за III и IV година на име Благој Серафимов, Винаца. (7419)

Работна книшка на име Мајда Асамова, Винаца. (7420)

Свидетелство за VII одделение на име Елица Јовановска, Прилеп. (7421)

Индекс на име Светозар Дименовиќ, Прилеп. (7422)

Диплома на име Марјанчо Димоски, Прилеп. (7423)

Индекс бр. 721/75 на име Трајко Антески, Прилеп. (7424)

Свидетелство на име Лидија Кузманоска, Прилеп. (7425)

Свидетелство за VIII одделение на име Јагода Ѓорѓиоска, Прилеп. (7426)

Здравствена легитимација на име Емина Симани, Куманово. (7427)

Здравствена легитимација на име Божидар Миленоски, Куманово. (7428)

Здравствена легитимација на име Земиље Зендели, Куманово. (7429)

Здравствена легитимација на име Назиф Рустеми, Куманово. (7430)

Диплома на име Али Цемаили, Куманово. (7431)

Здравствена легитимација на име Мица Спинова, Куманово. (7432)

Свидетелство за IV година на име Крстески Гоце, Македонски Брод. (7433)

Работна книшка на име Крстески Нове, М. Брод. (7434)

Свидетелство на име Снежана Андреевска, Титов Велес. (7436)

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓулсер Ахмелова, Титов Велес. (7437)

Свидетелство за IV одделение на име Панче Коцев, Титов Велес. (7438)

Книшка на име Ѓорѓи Зрлев, Штип. (7439)

Свидетелство на име Зоран Ивановски, Делчево. (7440)

Диплома на име Витановска Надица, Делчево. (7441)

Свидетелство за VIII одделение на име Валентин Велков, Кочани. (7442)

Свидетелство на име Живко Паневски, Струмица. (7443)

Диплома на име Милан Колески, Прилеп. (7444)

Работна книшка на име Невзат Абдиоски, Прилеп. (7445)

Одобрение за јавен превоз на име Абдилџелил Зибири, Тетово. (7446)

Свидетелство за VIII одделение на име Ибер Шасивари, Тетово. (7447)

Здравствена легитимација на име Донче Николовски, Тетово. (7448)

Земјоделска здравствена легитимација на име Есме Реџепа, Тетово. (7449)

Земјоделска здравствена легитимација на име Емрије Реџепа, Тетово. (7450)

Свидетелство на име Мирјем Рамадани, Тетово. (7451)

Одобрение за готвач на име Абдилазис Ибраими, Тетово. (7452)

Здравствена легитимација на име Саво Стевчески, Тетово. (7453)

Свидетелство за IV одделение на име Магбие Свидетелство на име Гордана Житаноска Прилеп. (7454)

Здравствена легитимација на име Јагода Наумова, Штип. (7455)

Свидетелство за завршен испит на име Бранко Ристов, Кочани. (7456)

Здравствена легитимација на име Матица Димоска, Винаца. (7457)

Здравствена легитимација на име Борчо Василев, Винаца. (7458)

Здравствена легитимација на име Горанчо Постолов, Винаца. (7459)

Здравствена легитимација на име Спасе Спаоов, Винаца. (7460)

Здравствена легитимација на име Драгица Спасова, Винаца. (7461-а)

Здравствена легитимација на име Стојанчо Спасов, Винаца. (7462-б)

Здравствена легитимација на име Благоица Спаоова, Винаца. (7463-в)

Свидетелство за VIII одделение на име Ремзи Асени, Ѓ. Петров. (7464)

Работна книшка на име Симе Стефановски, Битола. (7465)

Свидетелство за VI одделение на име Ѓорѓан Костоски, Прилеп. (7466)

Здравствена легитимација на име Радиоов Манчиќ, Куманово. (7467)

Здравствена легитимација на име Мухамет Алији, Куманово. (7468)

Здравствена легитимација на име Алима Мемедона, Куманово. (7469)

Здравствена легитимација на име Стојан Арсовски, Куманово. (7470)

Здравствена легитимација на име Елмије Зекири, Куманово. (7471)

Сулејмани, Тетово. (7472)

Свидетелства од I до IV година на име Марко Поповски, Гостивар. (7473)

Здравствена легитимација на име Вера Манџковска, Штип. (7474)

Здравствена легитимација на име Аден Рамаланов, Штип. (7475)

Диплома на име Благој Ставревски, Штип. (7476)

Здравствена легитимација на име Наталија Јаневска, Штип. (7477)

Здравствена легитимација на име Ратко Хариметлиев, Штип. (7478)

Здравствена легитимација на име Ристо Стојанов, Штип. (7479)

Свидетелство за VIII одделение на име Жежоска Данка, Разловци. (7480)

Свидетелство за VI одделение на име Благојче Ристовски, Делчево. (7481)

Здравствена легитимација на име Трајан Митев, Винаца. (7482)

Здравствена легитимација на име Златко Ефтимов, Винаца. (7465)
 Свидетелство за завршен испит на име Донка Цекова, Радовиш. (7466)
 Свидетелство за VIII одделение на име Гурѓа Попова, Струмица. (7467)
 Воена книшка на име Орде Боболевски, Скопје. (7469)
 Воена книшка на име Муслија Рашаноски, Скопје. (7470)
 Свидетелство за VIII одделение на име Муслија Рашаноски, Скопје. (7471)
 Здравствена легитимација на име Гордана Поповска, Куманово. (7472)
 Здравствена легитимација на име Владимир Петровски, Куманово. (7473)
 Здравствена легитимација на име Драгослав Петровски, Куманово. (7474)
 Здравствена легитимација на име Димитрија Геловски, Куманово. (7475)
 Здравствена легитимација на име Тенуша Алитовска, Куманово. (7476)
 Здравствена легитимација на име Рибана Амировска, Куманово. (7477)
 Здравствена легитимација на име Бранко Стојковски, Куманово. (7478)
 Свидетелства за I и II година на име Шеат Салиу, Гостивар. (7479)
 Воена книшка на име Петар Панчев, Скопје. (7480)
 Диплома на име Сума Емсал, Скопје. (7481)
 Диплома на име Буми Абибе, Скопје. (7482)
 Свидетелство за завршен испит на име Олгица Волкова, Скопје. (7483)
 Диплома за автомеханичар на име Круме Пулевски, Битола. (7484)
 Свидетелство за VIII одделение на име Зулцман Сулејманоски, Прилеп. (7485)
 Свидетелство за VIII одделение на име Трајче Бишкоски, Прилеп. (7486)
 Работна книшка на име Биљана Џарџиоска, Прилеп. (7487)
 Индекс бр. 937/74 на име Спасо Василев, Прилеп. (7488)
 Здравствена легитимација на име Ордан Колески, Прилеп. (7489)
 Здравствена легитимација на име Љумније Љаџифи, Куманово. (7490)
 Диплома на име Назми Бекири, Куманово. (7491)
 Здравствена легитимација на име Далибор Јовановиќ, Куманово. (7492)
 Здравствена легитимација на име Шерет Шабаши, Куманово. (7493)
 Работна книшка на име Тефик Љаџифов, Куманово. (7494)
 Свидетелство на име Марјан Стојановски, Куманово. (7495)
 Работна книшка на име Гроздан Милковски, Куманово. (7496)
 Свидетелство за VIII одделение на име Стојна Додевска, Куманово. (7497)
 Свидетелство за VIII одделение на име Лазар Станоев, Крива Паланка. (7498)
 Свидетелство за I клас на име Таќи Киров, Титов Велес. (7499)
 Здравствена легитимација на име Марија Чирова, Титов Велес. (7500)
 Свидетелство за VIII одделение на име Мемет Фазлији, Тетово. (7501)
 Здравствена легитимација на име Фатиме Каммили, Тетово. (7502)
 Свидетелство за III клас на име Ролан Стојчев, Тетово. (7503)
 Свидетелство на име Измир Паши, Тетово. (7504)
 Здравствена легитимација на име Урфете Шасиари, Тетово. (7505)
 Свидетелство за VIII одделение на име Камил Етеми, Тетово. (7506)

Здравствена легитимација на име Босилка Јанкулоска, Тетово. (5707)
 Здравствена легитимација на име Џевит Ислами, Тетово. (7508)
 Здравствена легитимација на име Светлана Момировска, Тетово. (7509)
 Свидетелства за III и IV клас на име Фејзи Рамадани, Тетово. (7510)
 Свидетелство за VIII одделение на име Шаип Алими, Тетово. (7511)
 Здравствена легитимација на име Медије Хазир, Тетово. (7512)
 Свидетелство за VIII одделение на име Асан Сејнилов, Штип. (7516)
 Свидетелство за IV одделение на име Анимша Демирова, Штип. (7517)
 Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Минова, Штип. (7518)
 Студентска легитимација на име Јордан Ѓорѓиев, Скопје. (7519)
 Воена книшка на име Даут Азари, Скопје. (7520)
 Воена книшка на име Михајло Бошковиќ, Скопје. (7521)
 Диплома на име Киро Филиповски, Прилеп. (7522)
 Свидетелство за VIII одделение на име Раде Талески, Прилеп. (7522)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 84 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и Одлуката на инвеститорот, Самоуправната интересна заедница на становањето — Охрид

распишува КОНКУРС

за утврдување подобност на изведувачите заради отстапување работи за изградба на инвестиционен објект

I

- Предмет на конкурсот е утврдување подобност на изведувачки организации на здружен труд за отстапување изградба на колективна станбена зграда П+4 ката;
- Место на изведување на објектот е Охрид, Булевар на Револуцијата, на местото од поранешните касалници;
- Предмет на отстапување се:
— градежни и градежно-занаетчиски работи;
— инсталатерски работи.
- Почетокот на изведбата се планира за месец октомври 1984 година;
- Ориентациона површина на објектот е ссa 2.700,00 м²;
- Ориентациона вредност на работите е 80.000.000,00 динари;
- Рок за изведување на работите е 12 месеци од денот на воведувањето на изведувачот во работа;
- Рок за поднесување пријави на конкурсот е 15 дена од неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

II

Заинтересираните работни организации кои сметаат дека успешно ќе ги изведат истакнатите работи, треба да поднесат писмена пријава за учество на конкурсот која треба да содржи:

- полн назив на работната организација, точна адреса и основна дејност;
- заверен препис од регистрацијата во стопанскиот суд;
- образец, биланс за успехот за 1983 година и првите шест месеци од 1984 година;
- доказ за финансиската состојба, оверена од СОК;
- податоци за стручните кадри и механизацијата што ќе бидат ангажирани при изградбата на објектот;

— список на кооперанти кои ќе учествуваат во изведбата;

— гарантен рок и начин на гарантирање;

— изјава дека благовремено ќе ги преземе сите потребни мерки за набавка на потребните материјали и дека недостатокот на материјали нема да биде причина за продолжување на рокот;

— изјава дека за гарантниот рок ќе му издаде на инвеститорот бланко меница за отстранување на недостатоците на објектот во гарантниот рок.

III

Пријавите кои не ќе ги содржат податоците од конкурсот и кои не ќе се благовремено поднесени, нема да се земаат во разгледување.

IV

Одлуката на инвеститорот за подобноста на изведувачите ќе биде донесена во рок од 10 дена од одржаниот конкурс, а ќе им се достави на подносителите на пријавите во рок од 10 дена од нејзиното донесување.

Пријавите да се доставуваат на адреса: Самоуправна интересна заедница на становањето — Охрид, „Булевар на Революцијата“ 66 — Охрид.

Работничкиот совет на Услужно-баварската задруга „Младост“ — Прилеп

распишува КОНКУРС

за избор — реизбор на индивидуален работоводен орган — директор

Услови:

— да е дипломиран економист со 4 години работно искуство;

— да има виша економска школа со 6 години работно искуство;

— да е дипломиран машински инженер со 4 години работно искуство;

— да има виша техничка школа со 6 години работно искуство;

— да е дипломиран градежен инженер со 4 години работно искуство;

— да има казнуван и да не е под истрага за кривични дела предвидени во член 511 од Законот за здружениот труд.

— да има организаторски способности;

— да поседува морално-политички квалитети;

— да не е казнуван и да не е под истрага за кривични дела предвидени во член 511 од Законот за здружениот труд.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Услужно-баварската задруга „МЛАДОСТ“ — Прилеп, а се прилага:

— доказ за стручна подготовка,

— потврда за работно искуство,

— уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага.

Некомплетираните и неблаговремено доставени документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од неговото објавување. (316)

Училиштето за медицински сестри-техничари и акушерки — Штип

распишува КОНКУРС

за избор на директор

Покрај со закон предвидените услови, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

1. да има завршено соодветна група на образование за наставници на факултет, висока школа, уметничка академија, како и лице кое ги исполнува условите за наставник во училиштето;

2. да поседува морално-политички квалитети;

3. да има работно искуство во просветна струка најмалку 6 години;

4. да се истакнува со педагошко-наставничка работа и да поседува организациони способности;

5. уверение дека не е под истрага.

Молбите со потребните документи се доставуваат до конкурсната комисија на училиштето.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (318)

Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на еден научен соработник во Одделението за хигиена и технологија на хранителни продукти од анимално потекло

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и условите од член 27 од Законот за научни дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74).

Молбите со потребните документи се доставуваат до комисијата на Институтот.

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на објавувањето. (351)

Вишата земјоделска школа — Струмица

распишува КОНКУРС

I. За преизбор на наставници во постојан работен однос по предметите:

1. Хемија,

2. Педологија,

3. Индустриски култури,

4. Градинарство,

5. Производство на тутун и влакнодајни култури,

6. Организација на полјоделското и градинарското производство.

II. За избор-реизбор на наставник по предметот Општонародна одбрана со неполно работно време.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 110 и 112 од Законот за високо образование и член 110 од Статутот на Вишата земјоделска школа — Струмица.

Пријава по огласот и потребната документација се доставува до Секретаријатот на Школата за евиденција.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (352)

Врз основа на член 85 од Статутот на РО „ТРЕСКА-ЈАВОР“ — Гостивар, работничкиот совет распишува повторен

КОНКУРС

за избор на комерцијално-финансиски раководител

Услови:

Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено висока стручна подготовка — економски факултет над 3 години работно искуство, од кои една година на раководно работно место или

— виша стручна подготовка — економска насока над 5 години работно искуство, од кои две години на раководно работно место;

— да не се осудувани за кривично дело по член 511 од ЗЗТ.

Кандидатите се должни кон пријавата да ги приложат сите докази за исполнети услови по овој конкурс.

Конкурсот е отворен 15 дена.

Пријавите со другите документи се поднесуваат до РО „ТРЕСКА-ЈАВОР“ — Гостивар. (353)

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

**р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С**

за избор на асистент по група предмети од теорија и политика на стопанскиот развој и политика и економика на инвестиции и политичка економија (еден извршител)

Условите за избор се определени со Законот за високото образование и Статутот на ООЗТ Економски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на ООЗТ Економски факултет — Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата треба да се приложи:

- диплома за завршено високо образование,
- доказ за академски степен,
- куса биографија,
- список на научни и стручни трудови и по еден примерок од истите.

Непотполните и неблаговремените пријави нема да се земаат во разгледување. (356)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79 и 46/82), собранијата на општините Центар и Карпош објавуваат дека ќе извршат избор на судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- да имаат положено правосуден испит и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи треба да ги достават до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Центар во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение. (357)

**СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО
ВО СР МАКЕДОНИЈА**

Согласно одредбите на членот 6 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплата на личните доходи во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/84), Службата на општественото книговодство во СР Македонија ја издава следната

О Б Ј А В А

1. Порастот на исплатените аконтации на чистите лични доходи во општествениот сектор на Републиката за периодот од 1 октомври 1983 година до 30 јуни 1984 година, во однос на истиот период од претходната година, изнесува 37,3% и истиот ќе се применува на корисниците на општествените средства од член 4 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплата на личните доходи во 1984 година.

2. Порастот на исплатените аконтации на чистите лични доходи во општествениот сектор на Републиката за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година, во однос на истиот период од претходната година, изнесува 38,7% и истиот ќе се применува за корисниците на општествени средства од член 1 и 3 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествени средства за исплата на личните доходи во 1984 година.

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ЗБИРКИТЕ:

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
со Законот за дополнителен на Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/83)
Цена 240 д.

**ЗАКОН
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ**
со објаснувања и судска практика и со обрасци
— Второ дополнително издание —
Цена 400 д.

Се наоѓаат во печат:

**ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ
НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА
ПАТИШТАТА (Сојузен)**
**ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА**
(„Службен весник на СРМ“ бр. 21/84).

**ЗАКОН
ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА**
(„Службен весник на СРМ“ бр. 26/84).

**КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОН**
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/84).
**КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОН**
(„Службен весник на СРМ“ бр. 23/84) со објаснувања
и со предметен регистар на поимите
— Второ изменето издание —
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 346. Одлука за дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1984 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија — | 585 |
| 347. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на административните такси и за лепење и поништување на вредносници — | 585 |
| 348. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 84/84 од 11 јули 1984 година — | 585 |
| 349. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 70/84 од 6 јуни 1984 година — | 586 |
| 350. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 77/83 од 13 јуни 1984 година — | 586 |
| 351. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 119/83 од 11 јули 1984 година — | 587 |
| 352. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 144/83 од 6 јули 1984 година — | 588 |
| 353. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 116/83 од 11 јули 1984 година — | 588 |
| 354. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 41/84 од 10 јули 1984 година — | 589 |
| 355. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 192/82 од 27 јуни 1984 година — | 589 |
| 356. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 186/83 од 11 јули 1984 година — | 590 |
| Општи акти на самоуправните интересни заедници | |
| КАВАДАРЦИ | |
| 266. Одлука за утврдување стапките на придонесите за основно образование за 1984 година — | 591 |
| Исправка на Одлуката за условите и начинот за обезбедување на продолжено пензиско и инвалидско осигурување (Скопје) | 591 |